



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОПШТИНА ВЕЛЕС

Врз основа на член 34 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.61/04,96/04, 67/07 и 156/09 и 47/11), член 36 став 1 точка 7 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02) и член 45 став 1 од Статутот на Општина Велес (“Сл.гласник на Општина Велес” бр.12/06,3/09 и 18/10),

Советот на Општина Велес на седницата одржана на ден година го усвои,

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПШТИНА ВЕЛЕС ЗА 2017 ГОДИНА

Февруари 2018

1.Вовед

Општина Велес се наоѓа во централниот дел на Република Македонија на површина од 464,5 километра квадратни со 28 населени места и градот Велес , со 14 урбани и 19 месни заедници.

На територијата на Општина Велес живеат 55.108 илјади жители во 16.959 домаќинства со 20.717 станови (сите видови живеалишта).Од вкупниот број на жители 27.632 се мажи а 27.476 се жени.

Од вкупниот број на жители 46.767 се изјаснети како Македонци или 84,86 %, 2.406 се изјаснети како Бошњаци, 2.299 се изјаснети како Албанци, 1.724 се изјаснети како Турци итн.

Според школската подготовка структурата на целокупното население е следната и тоа со ССС има 20.491, со ВШС 1.553 , со ВСС 2.770 , со Магистратура 40 и со Докторат 7 лица.

.(Агенција за вработување на Р.Македонија)

П Р Е Г Л Е Д на невработени лица со состојба на 31.12.2017 година

Полова структура на лица кои барат работа			
Центар	Маж	Жена	Вкупно
Велес	2291	1648	3939

На територијата на општина Велес, согласно податоците од Државен завод за статистика со 31.12.2017 година, има вкупно 3646 невработени лица со следната структура по образование и полова структура:

Ред.	од 15-19 год.	од 20-24 год.	од 25-29 год.	од 30-34год.	од 35-39 год.	од 40-44 год.	од 45-49 год.	од 50-54 год.	од 55-59 год.	60 год. И повеќе	Вкупно
сосотојба 31.12.2017	66	287	336	316	327	295	312	453	830	717	3939



Активни деловни субјекти по големина, по општини, по години,


	состојба 31 декември 2016				
	Вкупно	Микро	Мали	Средни	Големи
Велес	1 835	1 337	472	17	9

На територијата на општината постојат 1.774 активни деловни субјекти во 2013 и 1847 во 2012 година распоредени по следниве индустриски гранки, производни и услужни дејности :

Активни деловни субјекти по сектори на дејност според НКД Рев.2, по општини, по години, состојба 31 декември	2015	2016
Земјоделство, шумарство и рибарство	112	106
Рударство и вадење на камен	7	9
Преработувачка индустрија	196	213
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација	0	0
Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад; санација на околината	7	7
Градежништво	80	80
Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли	671	662

Транспорт и складирање	162	172
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна	103	110
Информации и комуникации	20	24
Финансиски дејности и дејности на осигурување	3	3
Дејности во врска со недвижен имот	10	10
Стручни, научни и технички дејности	156	172
Административни и помошни услужни дејности	26	24
Јавна управа и одбрана; задолжително социјално осигурување	4	4
Образование	23	26
Дејности на здравствена и социјална заштита	87	82
Уметност, забава и рекреација	27	33
Други услужни дејности	99	98
Вкупно	1793	1835

Деловни субјекти



Извор: Државен завод за статистика (2015, и 2016)

Од 01.07.2005 година согласно законот за децентрализација Општина Велес ги презеде основачките права на 8 основни, 4 средни и едно музичко училиште, народен музеј, матична библиотека, детска градинка и територијалната противпожарна единица како установи основани од општината кој се јавуваат како буџетски корисници.

Од 01.09.2007 година Општина Велес премина во втората фаза на децентрализација при што се превзеде целосно финансирањето на локалните установи за материјалните трошоци и платите на вработените лица.

Во текот на 2008 на 74 седница одржана на ден 24.10. превземени се оснивачките права на ученичкиот дом „Лазар Лазаревски“ но средствата за финансирање на домот сеуште не се трансферираат преку општина Велес.

Капиталните инвестиции за превземените надлежности и понатаму се надлежност на централната власт на Република Македонија.



2. Годишна сметка

За обавување на основните функции и преземените надлежности согласно законот за децентрализацијата, Советот на Општина Велес за тековната 2017 година донесе буџет во транспарентна постапка во две фази како нацрт и предлог во износ од **963.293.745** денари по програми согласно буџетско-трезорското работење со следната структура на приходи и расходи:

Планирани приходи

Табела 1
во ден

Планирани приходи по видови	2016 год.	2017 год.	сооднос 2017/2016 %
Даночни приходи	178.210.000	208.177.520	116,82
Неданочни приходи	84.231.669	92.333.878	109,62
Капитални приходи	86.896.572	92.757.223	106,74
Трансфери	83.367.989	128.697.320	154,37
Блок дотации	388.995.143	402.622.928	103,50
Донации	41.137.266	38.704.876	94,09
Кредити	0	0	
Вкупно планирани приходи	862.838.639	963.293.745	111,64



Од погоре дадената табела се забележува дека Вкупно планираните приходи во 2017 година во однос на 2016 година бележат пораст од **11,64 %**.



Порастот на вкупните приходи се должи пред се на зголемувањето на планираните даночни приходи од 16,82% , зголемувањето на планираните неданочни приходи од 9,62% како и порастот на капиталните приходи и трансфери. Влијание врз порастот на вкупните планирани приходи имаат и блок дотациите кои во 2017 година бележат пораст од 3.50 % во однос на 2016 година..

Планирани расходи

Табела 2

во денари

Планирани расходи по видови	2016 год.	2017 год.	сооднос 2017/2016 %
Плати,наемнини и Надоместоци	365.560.236	367.304.487	100,48
Резерви и недефинирани Расходи	1.180.000	1.600.000	135,59
Стоки и услуги	305.731.118	343.351.303	112,31
Каматни плаќања	250.000	80.000	32,00
Субвенции и Трансфери	27.145.328	34.378.300	126,65
Капитални расходи	157.321.958	207.182.097	131,69
Социјални бенефиции	400.000	1.100.000	275,00
Отплата на главница	5.250.000	8.297.558	158,05
Вкупно планирани расходи	862.838.639	963.293.745	111,64



И кај вкупно планираните расходи во 2017 година споредено со планираните расходи за 2016 година се забележува пораст од 11,64 % што е ист со порастот на планираните приходи а што е одраз на принципот на буџетска рамнотежа меѓу планираните приходи и расходи.

Кај дел од планираните расходи се бележи зголемување во однос на претходната година односно има зголемувањето кај стоки и услуги од 305 милиони на 343 милиони денари или 12,31 %, како и кај планираните расходи за капиталните расходи кои во 2017 година се планирани на износ од 207.182.097 денари и бележат пораст за 31,69 % во однос планираните расходи во 2016 година .

На друга страна зголемување бележат планираните и расходи за плати и надоместоци и тоа од 365 милиони во 2016 на 367 милиони во 2017 година односно зголемување за 0,48 % . Резервите и недефинираните расходи исто така бележат пораст и тоа од 1.180.000 денари во 2016 на 1.600.000 денари во 2017 година односно пораст од 35,59 % како и социјалните бенефиции кои бележат зголемување од 400.000 во 2016 година на 1.100.000 денари во 2017 година односно бележат зголемување од 175,00 %.


Врз основа на усвоените програми кој се составен дел на буџетот на Општина Велес е реализирано извршувањето на буџетот како следува:

Табела 3

Вкупно реализирани приходи

во денари

Вид на приход	2016 год	2017 год	сооднос 2017/2016 %
Даночни приходи	109.928.686	134.274.113	122,15
Неданочни приходи	46.842.609	38.702.305	82,62
Капитални приходи	55.780.797	17.226.456	30,88
Трансфери	53.754.863	58.212.417	108,29
Блок дотации	384.165.860	395.073.402	102,84
Донации	27.492.879	16.032.125	53,61
Кредити	0	0	0,00
Депозити	0	0	0,00
Вкупно реализирани приходи	677.965.694	659.520.818	97,28





Од погоре дадената табела 3 може да се забележи дека вкупно реализираните приходи во општина Велес за 2017 година изнесуваат 659.520.818 денари и се намалени во однос на реализираните приходи во 2016 година за 2,72 %.

Зголемувањето на реализираните приходи во 2017 година во однос на остварените приходи во 2016 година е остварен како резултат на зголемувањето на реализацијата на даночните приходи, трансферите и дотациите.

Споредба реализирани со планирани приходи

Табела 4
во денари

Планирани и реализирани приходи по видови	планирани 2017 год.	реализирани 2017 год	% на остварување
Даночни приходи	208.177.520	134.274.113	64,50
Неданочни приходи	92.333.878	38.702.305	41,96
Капитални приходи	92.757.223	17.226..456	18,57
Трансфери	128.697.320	58.212.417	45,23
Блок дотации	402.622.928	395.073.402	98,12
Донации	38.704.876	16.032.125	41,42
Кредити	0,00	0,00	0,00
Депозити	0,00	0,00	0,00
Вкупно планирани и реализирани приходи	963.293.745	659.520.818	68,47




Соодносот помеѓу планираните и реализираните приходи покажува 68,47% реализација во однос на планираното.

Табела 5
Вкупно реализирани расходи

во денари

Остварени расходи по видови	2016 год.	2017 год.	сооднос 2017/2016 %
Плати,наемнини и надоместоци	356.016.605	355.789.055	99,94
Резерви и недефинирани расходи	1.022.000	760.000	74,36
Стоки и услуги	192.893.052	201.319.172	104,37
Субвенции и Трансфери	24.422.555	26.711.365	109,37
Капитални расходи	74.657.144	53.069.391	71,8
Социјални бенефиции	376.100	89.178	23,71
Каматни плаќања	168.461	4.778	2.84
Отплата на главница	5.249.959	8.297.558	158,05
Вкупно остварени расходи	654.805.876	646.040.497	98,66





Од погоре дадената табела 5 може да се забележи дека вкупно реализираните расходи во општина Велес за 2017 година изнесуваат 646.040.497 денари и се намалени во однос на реализираните расходи во 2016 година за 1,35 %, а истите споредени со планираните расходи бележат остварување од 67,07 %.

Позначителен пораст како во процентуално искажување така и во материјалност на вредностите бележат стоките и услугите, субвенциите и трансферите.

Вредно е да се спомене дека реализираните расходи имаат остварување во однос на планираните расходи од 67,07 % и е приближно на исто ниво како и на остварените приходи во однос на планираните приходи кои бележат остварување 68,47 %.

Споредба реализирани со планирани расходи

Табела 6
во денари

Планирани и реализирани расходи по видови	планирани 2017 год.	реализирани 2017 год	% на остварување
Плати,наемнини и адоместоци	367.304.487	355.789.055	96,86
Резерви и недефинирани Расходи	1.600.000	760.000	47,50

Стоки и услуги	343.351.303	201.319.172	58,63
Субвенции и Трансфери	34.378.300	26.711.365	70,69
Капитални расходи	207.182.097	53.069.391	25,61
Социјални бенефиции	1.100.000	89.178	8,11
Каматни плаќања	80.000	4.778	5,97
Отплата на главница	8.297.558	8.297.558	100,00
Вкупно планирани и реализирани расходи	963.293.745	646.040.497	67,07





Парични средства, побарувања, обврски и извори на средства

Салдото на сметката на буџетот на општината на 31.12.2017 година изнесува **7.727.724,00** ден. Овие средства преставуваат вишок на приходи за пренос во наредната година и се еднакви на вкупно остварената добивка во билансот на успех на буџетот на општината.


Во билансот на состојба со 31.12.2017 год. на име побарувања е искажан износ од **115.512.944,00** денари кој произлегува од:

<u>Кумулирани побарувања по разни основи</u>	Сума	Учество во %
Побарувања од граѓани – данок на имот	27.982.533	24,22
Побарувања од склучени договори за комуналии	14.203.539	12,30
Побарувања од данок на промет на недвижности	1.160.409	1,00
Побарувања од данок на наследство и подарок	256.696	0,22
Побарувања од фирми за регистрирана фирма	61.043.765	52,85
Побарувања – такса за користење на музика во локали	85.980	0,07
Побарувања од фирми за користење на ЈПП	399.127,00	0,35
Други побарувања	10.380.895	8.99
Вкупно	115.512.944	100

Кумулирани побарувања по разни основи



Кумулирани побарувања по разни основи



Вкупните обврски на Општина Велес на 31.12.2017 година изнесуваат **121.374.623,00** денари од кои :

- Вкалкулирани плати спрема вработените за декември 2017 - **2.772.526,00**


- Тековни обврски спрема добавувачи

- **118.602.097,00 ден.**

Тековните обврски спрема добавувачите се однесуваат за обврски за потрошена електрична енергија, телефон , вода, извршени градежни работи и сл. за 2017 година.

Заклучно со 31.12 2017 година вредноста на постојаните средства на Општина Велес изнесуваат **954.280.084,00** денари со следната структура:


Р.б р	Постојани средства на Општина Велес	Вредност 2016	Вредност 2017	Сооднос 2017/2016 %
1	Нематеријални средства	3.389.454	4.325.208	127,61
2	Градежни објекти	191.744.561	202.265.164	105,49
3	Улици, патишта , тротоари и др. објекти	425.001.634	453.567.422	106,72
4	Опрема	52.244.086	52.224.864	99,96
5	Материјални средства во подготовка	224.607.267	241.897.426	107,70
Вкупно		896.987.002	954.280.084	106,39



Постојани средства на Општина Велес Вредност 2016



Постојани средства на Општина Велес - вредност 2017






3. Реализација по програми за извршување на буџетот

Вкупните расходи по утврдени намени и резерви се реализирани по следните програми:

- A - Совет на Општина
- D - Градоначалник
- E - Општинска администрација
- G - Локален економски развој
- F - Урбанистичко планирање и уредување на просторот
- J - Комунални дејности
- K - Култура
- L - Спорт
- T- Унапредување на здравствена заштита
- V - Социјална заштита –детски градинки
- N - Образование
- W - Противпожарна заштита

Програми	Планирано 2017	Реализирано 2017	реал/плани 2017 %
Противпожарна заштита	15.628.000	11.340.456	72,56
Социјална заштита	75.667.566	61.440.724	81,20
Здравствена заштита	6.260.000	1.906.985	30,46
Спорт и рекреација	18.530.000	11.458.086	61,84
Култура	37.925.816	23.368.090	61,62
Образование	420.324.305	354.850.782	84,42
Локален економски развој	38.671.700	16.174.580	41,83
Програма за уредување на градежно земјиште	221.925.700	72.593.476	32,43
Капитални трошоци на Општината	17.450.000	2.751.694	15,77
Општинска администрација	70.195.000	59.101.164	84,20
Месна самоуправа	200.000	127.425	63,71
Градоначалник	3.958.100	3.160.007	79,84
Совет на Општина	36.557.558	27.767.028	75,95
Вкупно	963.293.745	646.040.497	67,07

Програми 2017





3.1. А – Совет на општина

Во буџетот на Општина Велес за програмата на А - Совет на Општина од планираните 36.557.558,00 денари реализирани се 27.767.028,00 денари односно реализирана е програмата на советот со 75,95 %.

Советот на Општина Велес во 2017 година одржа 24 редовни седници. За работењето на членовите на советот во 2017 година на име надоместоци исплатени се 4.308.713,00 денари, односно 15,51 % од вкупната реализација. Од тековните резерви се потрошени средства во износ од 430.000,00 денари односно 1,55 %.

Преку програмата на Советот на општина Велес се реализирани и други потпрограми и тоа „Програма за активностите на општина Велес во областа на промоцијата и комуникацијата со јавноста“, „Програма за активностите на општина Велес во областа на меѓународната соработка“, „Програма за активностите на општина Велес за поддршка на НВО секторот“ и „Програма за активностите на општина Велес во областа на социјалната заштита“. Подолу ќе бидат прикажани деталните извештаи по поделните потпрограми кои се реализирани преку програмата на Советот на општина Велес.

- ПРОМОЦИЈА И КОМУНИКАЦИЈА СО ЈАВНОСТ И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

Во оваа Програма се содржани активностите што Општина Велес ги презема за сопствена промоција преку печатење на соодветен промотивен материјал – брошури, флаери, плакати и друг печатен материјал, како и изработка и емитување на аудио и видео спотови и презентации што ги користи за презентирање на општината на саемски манифестации во државата и надвор од неа, најава за културни и други настани во организација на Општината и Советот на Општина Велес, како и објавувањето на соопштенија и друг вид известувања за граѓаните (објави, повици, конкурси и сл.).

Делот за меѓународна соработка во најголем дел се средства предвидени за престој на странски делегации – гости на Општина Велес, посета на општински делегации на збратимените градови и учество на општината на саемски манифестации. .

Оваа Програма е димензионирана на 4.230.000,00 денари, а нејзината реализација е 75,58 %.

ПОДДРШКА НА ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР

Програмата за активностите на Општина Велес за поддршка на граѓанскиот сектор во 2017 година беше димензионирана на 2. 070.000 денари.

За учество во реализација на проекти со здруженија на граѓани по доставени предлози, поддршка на програмски активности на ГО и партнерски проекти од Буџетот на Општина Велес се издвоени 360.000 денари од предвидени 1.000.000 денари.

Во овие средства не спаѓаат средствата што се доделени од Буџетот по програмите со строго дефинирани области – култура, спорт, социјална и здравствена заштита.

Преку оваа програма се финансира и одржувањето на објектите на Општина Велес во кои се сместени и делуваат дел од ГО, како и трошоците за комуналии на истите.

Оваа Програма е реализирана 32,66 %. Причина за овој процент на реализација е тоа што дел од здруженијата не ги искористија доделените средства и што станува збор за општи ставка од кои оваа изборна година Општина Велес, не смееше да врши исплати.

ПОДДРШКА МЛАДИ

Програмата за активностите на Општина Велес за поддршка на младите за 2017 се базира на основните цели на општината во оваа област. Според тоа Програмата содржи поддршка на проекти на ЗГ по доставени проекти, програмски активности на Здруженија на граѓани, учество во партнерски проекти, активности на Советот на млади и активности по Стратегија на млади. Првично оваа Програма е димензионирана на 1.900.000, 00 денари, а со измените на Програмата овој износ е намален на 1.200.000,00 ден.

Бидејќи голем дел на активностите, се реализирани со помош на општинската администрација од оваа програма се потрошени 176.423,00. Детален извештај за

реализирање на програмата ќе поднесе Советот на млади формиран од страна на Советот на Општина Велес.

3.2. Д – Градоначалник

Во програмата на градоначалник од планираните 3.958.100 денари во буџетот реализирани се 3.160.007 денари односно 79,84 %.

Најголем дел се однесуваат за исплатени плати и надоместоци од плати во износ од 1.371.423 денари односно 43,40 %. Од тековните резерви во програмата на градоначалник се потрошени 330.000 денари или 10,44 % и истите се однесуваат за исплата по основ на смрт на вработен или член на потесно семејство за вработените во општинските установи. За исплата на отпремнини по основ на пензионирање на вработени во општинските јавни институции се исплатени средства во вкупен износ од 1.229.626 денари односно 38,91 % од вкупната реализација. Остатокот од средствата во износ од 228.958,00 денари односно 7,25 % се исплатени на име патни и дневни трошоци, комунални услуги, комуникации и транспорт.

3.3. Е – Општинска Администрација

Во вкупниот буџет на Општина Велес за реализација на оваа програма беа предвидени средства во износ од 70.195.000 денари, а се реализирани 59.101.164 денари или 84,20 %.

Најголем дел се однесува за исплатени плати и надоместоци од плати за вработените во општинската администрација во износ од 29.883.038 денари односно учеството во однос на вкупната реализација по оваа програма изнесува 50,56 %. За стоки и услуги (патни и дневни расходи, комунални услуги, греење, комуникација, транспорт, ситен инвентар, тековно одржување, договорни услуги, други тековни расходи и привремени вработувања) и субвенции и трансфери се потрошени 29.213.348 ден или 49,43 % од вкупната реализација по програма Е-Општинска администрација и на име камата се исплатени средства во износ од 4.778 денари.

Во истата програма за капитални расходи реализирани се средства во износ од 2.751.694 денари или 15,77 %. Најголем дел се реализирани за реконструкција на делови од имотот на Општината и набавка на мебел и опрема.

Во рамки на буџетската програма Е-општинска администрација се реализирани активности на Општина Велес во областа на развојот на информатичката технологија во 2017 година.

-ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА

Развојни приоритети и цели

Програмата за активностите на Општина Велес во областа на информатичката технологија (ИТ), во текот на 2017 година беше генерално насочена кон остварување на целите дефинирани во рамки на Стратегијата за информатички и комуникациски технологии, односно планираните проекти и акцискиот план, како нејзин составен дел. Стратешките цели беа дефинирани во неколку приоритетни области, како што

се намалувањето на трошоците во работењето и подобрување на квалитетот на услугите, а главните цели беа поделени во неколку сегменти:

- континуирано одржување на целокупната оперативност на информатичко - комуникацискиот систем на општината;
- постојано модернизирање на хардверската инфраструктура и примена на современи алатки за подобрување на тековното работење;
- креирање на еднонасочки и двонасочни услуги за граѓаните базирани на примена на светските стандарди во оваа област.

Проектни активности

Во 2017 година, продолжија активностите за повторно воведување и надградба на Географско информацискиот систем (ГИС). Врз основа на студијата со анализа за надградба на постоечкиот ГИС, беше спроведена заедничка јавна набавка со ЈКП „Дервен“ за лиценци, обработка на урбанистичка планска документација, обработка на податоци за водоводни и канализациски линии, изработка на ГИС апликации за дел од потребите на општината и ЈКП „Дервен“, како и веб гис апликација за јавна презентација на урбанистичка документација и други точки од интерес со ГЕО податоци. Подготвена е инфраструктура, направено е поврзување со ЈКП „Дервен“, поставени се апликациите и во ГИС системите се внесени постоечките дигитални податоци од ЈКП „Дервен“, како и урбанистичката документација која има и електронска верзија. Веб локацијата на јавниот ГИС портал е <http://gis.veles.gov.mk>

Во текот на 2017 година, продолжи и процесот на надградба на серверските платформи, како и процесот на миграција и надградба на нови верзии на целиот информатички систем. Поставена е нова платформа за виртуелизација и подесени виртуелни сервери кои се ставени во продукција.

Поголемиот дел од планираните надградби и сетирања на системот во оваа фаза Одделението за ИТ успеа самостојно да ги направи и без притоа да ангажира трети лица за тоа, со што се направени значителни заштеди.

Врз база на превентивното одржување на системот, соодветното планирање и користење на гарантните периоди на опремата, во текот на 2017 година немаше поголеми проблеми и потреба од ангажирање на трети лица за одржување и сервисирање.

Планираната набавка на систем за автоматско правење резервни копии на податоци во електронски облик е одложена за 2018 година, поради дополнителни анализи за да се направи парвилен избор при моделот на лиценцирање.

Останатите активности се тековни е се однесуваат на континуирано одржување на информатичкиот систем, на хардверско и апликативно ниво.

Во прилог следи табела која ја прикажува реализацијата на годишната програма на Одделението за ИТ за 2017 година.

Трошковно место	Планиран износ	Фин. Програма	Реализиран износ	Разлика	Реализација на програма
17-ЕАИ.Географско информациски систем (ГИС)	2.500.000	ЕАИ	1.412.238	1.087.762	56.49%
17-ЕАИ.Набавка на аудио, видео опрема и систем за дојава	200.000	ЕАИ	0	0	0,00%

17-ЕОИ.Трошоци за одржување на апликации од трети лица, хостирање и хостирани услуги (mkhost /marnet / edusoft / mbs / euronetcom ...)	600.000	ЕОИ	332.372	267.628	55.40%
17-ЕАИ.Купување на информартичка опрема	1.500.000	ЕАИ	137.501	1.362.499	9.17%
17-ЕАИ.Надградби на ИТ систем (инфраструктура, системи и податоци)	500.000	ЕАИ	0	0	0,00%
17-ЕАИ.Набавка на софтвер и лиценци	850.000	ЕАИ	849.823	177	99.98%
17-ЕОИ.Специјалистички обуки	100.000	ЕОИ	0	0	0,00%
17-ЕОИ.Тековно одржување или надградби на хардвер и системски софтвер	500.000	ЕОИ	90.413	409.587	18.08%
17-ЕАИ.Надградби, адаптација или набавки на апликации или сервиси од трети лица	500.000	ЕАИ	0	0	0,00%
17-ЕАИ.Систем за автоматско правење резервни копии на податоци во електронски облик	600.000	ЕАИ	0	0	0,00%
Вкупно:	7.850.000		2.822.347	3.127.653	35.95%

НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2017 ГОДИНА НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

3.4. Г. Локален економски развој



Програмата за активностите на Општина Велес во областа на локалниот економски развој за 2017 година беше донесена во транспарентна постапка како и во изминатите години, во две фази, како нацрт и предлог документ. Вкупно планираните средства за 2017 година изнесуваа 34.339.094 ден (со измена на програмата во мај, 2017 беа зголемени на 40.335.394 ден) средства од буџетот на Општина Велес и од други домашни и меѓународни институции како поддршка за спроведување на проекти од важност за локалниот економски развој. Програмата на одделението за ЛЕР за 2017 година беше продолжување на Програмата за активностите во ЛЕР за 2016 година а со цел завршување на започнатите проекти и обезбедување на континуитет во локалниот економски развој. Со насока на обезбедување на повеќе техничка документација за апликација на нови проекти пред меѓународните фондови достапни за општините. Средствата од домашните институции во најголем дел се однесуваат на проектите финансирани од АФПЗРР по аплицираните проекти од 2015 година кои беа поддржани за реализација од страна на Советот на Општина Велес и истите се реализираа во текот на претходната 2016 и во почетокот на 2017. Средствата од меѓународните институции и фондови се однесуваа на грантот добиен преку Европската комисија и Министерството за Финансии од проектот за подобрување на општинските услуги (МСИП) како и средствата предвидени за реконструкција на офицерскиот дом во центарот на градот со средства предвидени од Светска Банка добиени по успешно реализираниот кредит добиен од нивна страна за изградба на водоводот до е.Младост.

Во текот на изминатата година Програмата за ЛЕР претрпе една измена во месец мај со конкретни промени во 4 ставки од истата. Измените во месец мај се должат на промени во ставките 2,7 и 11 односно „проекти финансирани од меѓународни фондови“; „ИПА преку министерството за финансии: Изградба на улици во селата Мамутчево и Чалошево“ и „Мерки за енергетска ефикасност“ при што се дополни и конкретизираше точката 2 во однос на најавената реконструкција на офицерскиот дом во соработка со Светска Банка односно средствата наменети во ставката „проекти финансирани од меѓународни фондови“ е зголемена во износ од 4.300.000 денари. Точка 7 „Мерки за енергетска ефикасност“ беше намалена за 1.000.000 денари, а по однос на зголемената цена за реализација на проектот финансиран од ИПА средствата „Изградба на улици во селата Мамутчево и Чалошево“ истата ставка 11 беше зголемена за 3.696.300 денари. Програмата претрпи измена и во ставка 9

„Учество на домашни и меѓународни саеми и промотивни настани“ при што оваа точка беше избришана.

Програмата за локален економски развој за 2017 година беше составена од вкупно 12 точки односно: „Подготовка на техничка документација за инфраструктурни проекти“; „Учество во проекти финансирани од домашни фондови“; „Учество во проекти финансирани од меѓународни фондови (Реконструкција на офицерски дом со светска банка) “; „Поддршка на Центарот за развој на ВПР“; „Учество во проекти и активности на Регионалниот бизнис центар(МИР)“; „Заедничко одделение за енергетска ефикасност на општините од ВПР“; „Мерки за енергетска ефикасност“; „Дизајн и печатење на промотивни материјали“; „АФПЗРР – изградба на водовод во населено место Чалошево“ Мерка 321; „ИПА преку министерство за финансии: Изградба на улици во селата Мамутчево и Чалошево“ и „Обука за новиот стандард ISO 9001:2015“.

Во точката еден односно „Подготовка на техничка документација за инфраструктурни проекти“ потрошени се вкупно 982.115 денари односно 39% од предвидените средства. Во текот на 2017 година, согласно потребите на одделението за ЛЕР и Општина Велес во однос на техничка документација за спроведување на проекти, по пат на јавна набавка од страна на економски оператор изработена е техничка документација која е неопходна за реализација на проекти од инфраструктурен карактер како и документација која е неопходна за поднесување на апликации до домашните и меѓународни фондови една од нив е и техничката документација за проектот за изградба на водовод до селата Бузалково и Раштани.

Во точката два односно „Учество во проекти финансирани од домашни фондови“ не беа реализирани средства.

Во точката три односно „Учество во проекти финансирани од меѓународни фондови“, не се потрошени средства иако истата со измената во месец мај беше зголемена. Поради непредвидени околности проектот за реконструкција на офицерскиот дом е одложен за 2018 година.

Во точката четири односно „Поддршка на центарот за развој на ВПР“ потрошени се вкупно 551.080 денари или 92% од предвидените средства. Овие средства се потрошени согласно договорот помеѓу Општините за основање и финансирање на Центарот за развој на Вардарскиот плански регион.

Во точката пет односно „Учество во проекти и активности на Регионалниот бизнис центар (мрежа за инклузивен развој)“ средствата не беа реализирани.

Во точката шест односно „Заедничко одделение за енергетска ефикасност на општините од ВПР“ потрошени се вкупно 512.020 денари или 93% од предвидените средства. Овие средства се потрошени согласно договорот помеѓу Општините од планскиот регион за основање на заедничкото одделение за енергетска ефикасност.

Во точката седум односно „Мерки за енергетска ефикасност“ не беа реализирани средства.

Точките осум и девет од програмата за ЛЕР во 2016 година не беа реализирани, односно Општина Велес не доби покана за меѓународни промотивни настани и затоа одлучи да не бидат потрошени средства за дизајн и печатење на промотивен материјал со што овие средства беа пренесени во програмата за ЛЕР за 2018 година.

Во точката десет беше опфатен проектот поддржан од страна на Агенцијата за финансиска поддршка на земјодеието и руралниот развој односно

„АФПЗРР – изградба на водовод во населено место Чалошево Мерка 321“. Овој проект финансиран од „изградба на водовод во населено место Чалошево мерка 321“ започна со реализација во 2016 година и истиот поради комплексност на инфраструктурните зафати продолжи во 2017 година вкупно беа реализирани 1.378.624 денари односно 10%. Останатите средства се префрлаат за 2018 година кога од проектот останува уште само исплаќањето од АФПЗРР.

Во точката тринаесет односно „ИПА преку министерството за финансии: Изградба на улици во селата Мамутчево и Чалошево“ потрошени се вкупно 4.061.551 денари или 32 проценти. Средствата остануваат на донаторската сметка на Општина Велес наменета за овој проект кој поради комплексноста на процедурите за потпишување на грант договорот, како и меѓународните процедури за ангажирање на економски оператор беше одолговлечен. Останатите средства од оваа ставка се пренесуваат во програмата на одделението за ЛЕР за 2018 година.

Во точка 15 односно „Обука за новиот стандард ISO:9001-2008)“ потрошени се вкупно 3.275 денари или вкупно 3% од предвидените средства. Средствата се потрошени за членство во Институтот за стандардизација на Република Македонија што овозможува пристап до сите документи од интерес, особено меѓународниот стандард ISO 9001:2008 и новиот стандард ISO 9001:2015 Поради потребата за одржување на постојниот стандард, и утврдените рокови со новиот Закон за воведување на системи за управување со квалитет, обуката на сите раководни кадри за новиот стандард ќе се реализира во 2018 година, а имплементацијата треба да заврши до март 2019 година.

Дополнително од други фондови во соработка со француската Асоцијација „АЛМА“ и фондацијата „Фокус“ на 5-ти декември 2017 година во Велес беше организирана конференцијата „Европски искуства во развој на туризмот“ со учество на нашите партнери од АЛМА и тројца експерти за развој на рурален туризам и ревитализација на руралната архитектура од Алзас.

Покрај овие активности, одделението за ЛЕР поднесе апликација и до проектот за локална и регионална конкуренција за реализација на потпроектот „кратки транзитни одмори и фамилијарни излети“. Потпроектот веќе ги помина техничките и административните критериуми и чека одобрување од одговорните лица на проектот.

Начин на реализирање

Основна цел на Програмата за локален економски развој за 2017 година беше континуиран развој на капацитетите на Општината за привлекување на инвестиции, зголемување на вработувањата преку развој и реализација на проекти и промоција на општината. Така во 2017 година, одделението за ЛЕР активно работеше на поднесување на апликации до меѓународните фондови за финансирање на проекти во насока на остварување на оваа цел.

3.5. Ф - Урбанистичко планирање и уредување на просторот

Позиција Ф1 - Урбанистичко планирање

1. Урбанистички планови

- Во 2017 година донесени се:
 - Детални урбанистички планови

-Детален урбанистички план за дел од УБ 16, дел од УБ 19 и УБ 20, УЕ II, м.в. Трпезица, КО Велес, Општина Велес-41,77 ха

- Урбанистички план вон населено место
 - Урбанистички план вон населено место со намена Г2 лесна индустрија, Е1 комунална инфраструктура и Е3 некомпатибилна инфраструктура КО Оризари вон град Општина Велес-2,97 ха
- Локална урбанистичка планска документација
- Општи акти
 - Општ акт с. Клуковец-20,82 ха
 - Општ акт с. Новачани- 11,16 ха
 - Општ акт с. Бузалково- 63,60
 - Општ акт с. Сопот

2. Градежно земјиште

➤ **Јавно наддавање**

Во текот на 2017 година по пат на електронско јавно наддавање беа отуѓени вкупно 3 градежни парцели од кои 1 градежна парцела со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија и 2 градежни парцели со намена А4-времено сместување. Вкупно прибраните средства изнесуваат 1 839 040 денари, од кои 80 % влегуваат во Буџетот на Општина Велес, а останатите 20 % влегуваат во Буџетот на Република Македонија.

➤ **Непосредна спогодба**

Во текот на 2017 година примени се 107 барања за отуѓување на градежно земјиште по пат на непосредна спогодба од кои решени се вкупно 105 барања од кои се прибрани вкупно 4 569 239 денари, од кои 80 % влегуваат во Буџетот на Општина Велес, а останатите 20 % влегуваат во Буџетот на Република Македонија.

3. Одобрение за градење

- Одобрение за градење, Одобрение за адаптација, адапт. и пренамена- Одобрение за реконструкција, Одобрение за подготвителни работи, Решение за објекти без одобрение за градба, Решение за измени во тек на градба, Решение за промена на инвеститор- 251
- Пресметка за урбана опрема-68
- Одобрение за вршење дејност за предпростор-3
- Одобрение за урбана опрема-64
- Правосилни заверки на документи по барање-8
- Изводи од ГУП-238
- Изводи од ДУП-257
- Писма, потврди и други документи-270

Ф20 Уредување на градежно земјиште

Уредување на градежно земјиште (за надзор над изведба на градежни објекти, геодетските услуги и геомеханички испитувања од предвидените средства во износ од 5.500.000,00 денари се потрошени средства во износ од 2.057.682,00 денари (37,41%).

Реализацијата на Програмата за уредување на градежно земјиште на просторот на Општина Велес за 2017 година беше континуирано контролирана од ангажираните фирми за вршење на надзор над квалитетот и количините на изведени работи. За потребите на општината се изработуваа елаборати за геодетски услуги како за нумерички податоци, ажурирани подлоги за тековни и планирани проекти и пренесување на проекти на терен. Се изготвија елаборати за запишување на правото на недвижност на бесправно изградени водоводни и канализациони линии. Се изготвија геодетски елаборати за запишување на правата на недвижностите за фитнес зоната во градскиот парк и повеќе наменското игралиште во Башино село.

За подобрување на водоснабдувањето во Индустриска зона Караслари се извршија пробни бушотини за добивање на хидрогеолошки карактеристики на теренот. Машинско дупчење на бунар се изврши и на локалитетот Ново село. Се изготвија геомеханички истражни работи за изготвување на проектната документација.

Ф30 Уредување на простор во рурални подрачја

Во село Оризари се изврши бетонирање на улица, се избетонира по една улица и во село Раштани, Бузалково, Башино село и др. Се вршеше тампонирање на дел од патот кон Сливник и кон Населба Отовица. Се изврши санирање на оштетувањата на патот кон Ветреско. Се санираше постоечката канализација во село Мамутчево со изведба на крак од 50м и се изведе фекален колектор во село Сливник во должина од 1200м ф200. Се изврши расчистување на локалниот пат кон село Ораовец поради одрони од земја. Се санираше дефектот во системот за водоснабдување во село Раштани. Се направи доводен цевковод за село Белештевица околу 1500м ф50/10 бари. Се тампонираше патот кон Сопот и Горно Каласлари.

Од предвидените средства во износ од 6.500.000,00 денари се потрошени средства во износ од 4.298.706,00 денари (66,13 %).

ФА0 Уредување на градежно земјиште (капитални трошоци) – изработка на проектна документација за инфраструктура

Се изработија проекти за : **водовод и канализација и тоа:**

- Елаборат за заштита на животната средина за реконструкција на водоводна линија на ул.“Богдан Каракостев“, ул.“8-ми Март“, ул.“Костурска“, ул.“ Даме Груев “, ул.“ Орце Мартинов“ и др.
- Елаборат за заштита на животната средина за реконструкција на канализациона линија на ул.Јовче Чучук и ул.Орце Шутев и ул.“Страшо Пинџур“(Страшо Пинџур, Никола Отровчанов, Илинденска);
- Елаборат за заштита на животната средина за изградба на колектор за атмосферски води на потег од Тргошпед до река Вардар;
- Основен проект за водоснабдителен систем за село Сопот и др.

За улици и патишта

- Елаборат за заштита на животната средина за проширување на дел од ул.Димитар Влахов,
- Изработка на проектна документација за изградба на улици во УЕ 2 Блок 1 и 2 Езеро Младост;
- Основен сообраќаен проект за времен режим на сообраќај за изградба на надпатник –пешачки мост над автопат Е-75 Скопје – Велес за поврзување на населено место Башино село со селските гробишта;
- Елаборат за заштита на животната средина за изградба на кружен тек;
- Изготвување на проектна документација за мв Трпезица;
- Основен сообраќаен проект за времен режим на сообраќај за реконструкција на ул.8-ми Септември.
- Основен проект за кружен тек на раскрсница помеѓу ул.“Благој Ѓорев“ и ул.“Наум Наумовски Борче“.
- Проект за инфраструктура и Основен проект за пристапна улица во мв Порцеланова;
- Основен сообраќаен проект за времен режим на сообраќај на ул.Самоборска;
- Основен сообраќаен проект за времен режим на сообраќај на ул.8-ми септември;
- Основен сообраќаен проект за изградба на улици во УЕ 2 Езеро Младост;

- Проектна документација за изградба на потпорен ѕид на Коле Цветков, Стеван Бобев, Богдан Прличков, Владимир Назор, Киро Пракицов и др.
- Изработка на проектна документација за отстранување на објекти склони на рушење;
- Елаборати за поставување на урбана опрема;

Во текот на 2017 година се јави потреба од експропријација на земјиште и се потрошија дел од предвидените средства.

Од предвидените средства во износ од 4.800.000,00 денари се потрошени средства во износ од 1.565.633,00 денари (32,62%).

Ј Комунални дејности

Од предвидените средства во износ од 183.653.700,00 денари се потрошени средства во износ од 60.913.055,00 денари (33.17 %).

Ј00 Одржување на урбана опрема

Се вршеше континуирано одржување на поставената урбана опрема и промена на оштетени делови на улиците низ градот и во детските забавни паркови. Се изврши санирање на оштетувањата во детскиот забавен парк на улица Димко Најдов, наспроти МВР и во кругот на ОУ Васил Главинов. Се поправија седиштата за резервни играчи, делегати и судии на фудбалскиот терен во Башино село. Се уреди поплочениот простор на улица Браќа Капчеви и Коле Цветков со поставување на клупи и корпи. Се поставија клупи и во училишниот двор во ООУ Рајко Жинзифов во Горно Оризари. Се поправија клупите во летниковецот на ул.Белградска. Се постави фонтана комплет со бетонски елементи кај споменикот Гемиции.

Од предвидените средства во износ од 2.000.000,00 денари се потрошени средства во износ од 959.585,00 денари (47,98%).

ЈН0 Урбана опрема (капитални расходи)

Во текот на цела година се врши набавка на урбаната опрема и нејзино поставување. На барања на граѓани се поставуваа клупи, ракофати и огради на повеќе локации низ градот. Поставената урбана опрема тековно се одржуваше. Се поправи оградата на мостот на локалниот патен правец Отовица Сујаклари. Во 2017 година се поставени ракофати во високите зони на градот. Огради се поставија на улица Родна Ивева, на улица Благој Ѓорев и др. По добивање на извештаите од Центарот за јавно здравје се поставија информативни табли во градот и населените

места за квалитетот на водата за пиење. Се изработија и поставија заштитни столбчиња на реконструираниите тротоари.

Од предвидените средства во износ од 3.400.000,00 денари се потрошени средства во износ од 1.513.489,00 денари (44,51 %).

J10 Снабдување со вода

Се вршеше тековно одржување на системите за водоснабдување во населените места. Се прошири мрежата за водоснабдување во село Горно Оризари за околу 200м. Се вршеше дотур на питка вода за населените места.

Од предвидените средства во износ од 1.500.000,00 денари се потрошени средства во износ од 265.930,00 денари (17,73 %).

JГ0 Изградба на системи за водоснабдување

Се продолжи со изградба на водоснабдителен систем за Индустриска зона Речани 2 со прстенасто поврзување со водоснабдителниот систем на езеро Младост, како и крак за водоснабдување во Населба Речани. Водоводната линија за село Раштани и Бузалково како и водоводна линија во Превалец и Оризари е предвидено да се реализира со средства од ЕИБ во наредната година. Се набави пумпа за технолошка вода во Индустриска зона Караслари.

Од предвидените средства во износ од 18.000.000,00 денари се потрошени средства во износ од 1.012.069,00 денари (5,62 %).

J20 Одведување и пречистување на отпадни води

Се изврши редовно чистење на каналите за атмосферска канализација . За потребите на проектантите на колекторот и пречистителната станица за град Велес се изврши чистење на постојната фекална канализација на на одредени делови од градот. Во село Ивановци и Горно Оризари се вршеше тековно одржување на пречистителните станици. Се изведе атмосферска сливна решетка на улица Никола Карев, покривање на атмосферски канал на спој на улица Петре Прличко со улица Димитар Влахов, поставување на сливници, санирање на постоечки атмосферски канали и др.

Од предвидените средства во износ од 3.500.000,00 денари се потрошени средства во износ од 2.680.600,00 денари (76,59 %).

ЈИ0 Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води

Се изведе фекална канализација во село Горно Оризари и тоа дел од краци од зона 2 со потребен број на шахти. Се изведе фекална канализација на дел од улица Тодор Јанев и се санираше дефект на фекалната канализација во Населба Отовица. Од страна на економски оператор се изврши нивелирање на капаци на шахти за фекална канализација на повеќе улици низ градот.

Од предвидените средства во износ од 9.500.000,00 денари се потрошени средства во износ од 2.176.575,00 денари (22,91 %).

Ј30.Јавно осветлување

Од оваа ставка се изврши наплата за потрошената електрична енергија, одржувањето на јавното осветлување, новогодишно украсување на градот, се изврши набавка на репро материјал за јавното осветлување, се прошируваше постоечката мрежа за улично осветлување. Во текот на 2017 година сервисирани се 932 сијалични места.

Од предвидените средства во износ од 19.700.000,00 денари се потрошени средства во износ од 17.658.451,00 денари (89,64%).

ЈА0.Изградба на јавно осветлување

Се изврши проширување на мрежата за улично осветлување во градот и населените места, реконструкција на мрежи каде што ЕВН врши реконструкција на мрежите и поставување на ново мерно место. Проширување на мрежата за улично осветлување со поставување на нови столбови вкупно 8 се изврши на следните локации: ул.Димко Најдов број 90, ул.Ѓоре Органџиев број 38, Комплекс згради К1, К2 и К3, ул.Белградска број 63, ул.Благој Ѓорев број 135. Се изврши проширување на мрежата на улично осветлување на столбови на ЕВН на ул.А.Д.Бауман, ул.Н.Н.Борче, ул.С.Б.Буридан бр.54-70, во с.Горно Оризари, Превалец, с.Долно Караслари, с.Иванковци, Населба Речани, у. Стеван Богоев бр.31, Хаџи Косте бр.5, ул.Мицко Козар бр.13, Вера Циривири број 135, Васа Кошулчева бр.36, ул.Румена Хаџи Панзова бр.22, Башино село и др. Или вкупно новомонтирани светилки 69.

Од предвидените средства во износ од 5.800.000,00 денари се потрошени средства во износ од 2.149.510,00 денари (37,06 %).

J40 Јавна чистота

Согласно Програмата за одржување на јавната чистота за 2017 година извршено е плаќање на месечно задолжување од ЈКП Дервен за реализираните активности на чистење, миење и одржување на јавните површини, како и чистење на снег и мраз во зимски услови за 2017 година.

Извештајот за реализираните работи согласно Програмата за 2017 година ќе биде доставен на разгледување до Советот на Општина Велес од страна на ЈКП Дервен.

Од предвидените средства во износ од 10.500.000,00 денари се исплатени средства во износ од 747.196,00 денари (7,11 %).

J60 Одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на режимот на сообраќај

Во 2017 година реализирани се следните зафати: се заврши со прередување на камени коцки на дел од улица Милан Страчков, дел од улица Тодор Ацев и улица Богдан Каракостев. Се асфалтираше дел од тротоарот на ул.Благој Ѓорев пред соборниот храм

Се тампонираа улици Васил Иљоски и Димитар Поп Андонов Папрадишки во Населба Речани, во викенд населба Езеро Младост и др. .

Се пробија улиците согласно ДУП на локалитет Касарна;

Се ангажираше градежна машина за отстранување на дрвја од речното корито на река Вардар за заштита на мостот Башино село.

Се изврши чистење на банкини на локалните патишта, како и овозможување на прегледност на вертикалната сигнализација низ градот. Зимското одржување на локалните патишта се вршеше тековно, се изврши набавка на потребните количини на индустриска – камена сол, како и одржувањето на хоризонталната и вертикалната сигнализација. Средствата за зимско одржување беа целосно исцрпено имајќи во предвид екстремните врнежи од снег и екстремно ниските температури. Се изврши изведба на хоризонтална сигнализација (осовинско одбележување, автобуски стојалишта, такси станици, пешачки премини) и др.

Од предвидените средства во износ од 21.500.000,00 денари се потрошени средства во износ од 8.025.499,00 денари (37,33 %).

ЈД0 Изградба и реконструкција на локални патишта и улици

Се изврши реконструкција на дел од улица Стефан Димитров во должина од околу 160м и широчина од 4м;

Во 2017 година се бетонирани следните улици:

- Се избетонира дел од улица Андреа Дамјанов (Костурска 2 во должина од околу 200м и променлива широчина);
- Се избетонира крак од улица Сараевска во должина од 80м и широчина од 4м;
- Се избетонира пристап кон црква во Населба Превалец во должина од 230м и широчина од 3м;
- Се реконструираа дел од улица Орце Мартинов од спој со Игманска до крај во должина од 220м и широчина од 3,5м;
- Се бетонираше дел од улица Роса Плавева;
- Се направи пешачка патека со пристапни скали кон улица Кирил и Методиј во должина од околу 120м и ширина 1м;
- Се изврши крпење на ударни дупки на улици со завршен слој бетон.

Во 2017 година се санираа оштетувањата на локалниот пат од Населба Отовица кон викенд Населба Езеро Младост и се изврши крпење на ударни дупки на улици со завршен слој асфалт на повеќе локации во неколку наврати во текот на годината.

Во 2017 година се изведоа следните потпорни сидови:

- Се изведе потпорен сид на улица Браќа Капчеви;
- Потпорен сид на Костурска 2;
- Се изведе потпорен сид на улица Орце Шутев со должина од 9,5м и висина околу 1,50м;
- Се изведе потпорен сид на улица Димко Најдов;
- Се изведе потпорен сид на Љубен Весов.
- Се изведе потпорен сид во дворот на ОУ Кирил и Методиј во должина од 20м и висина околу 3,50м,

За интервентно санирање на нестабилни карпести блокови од страна на граѓани беше доделен градежен материјал со кој граѓаните сами извршија зафати за

обезбедување на теренот. Со материјали издадени од Општина Велес се изврши бетонирање на краци со завршен слој земја и изведба на потпорни сидови.

Од предвидените средства во износ од 29.003.700,00 денари се потрошени средства во износ од 10.529.075,00 денари (36,30 %).

J70 Одржување и користење на паркови и зеленило

Средствата предвидени за одржување на градското зеленило се потрошени за спроведување на Програмата за јавно зеленило за 2017 година преку месечно задолжување од страна на ЈКП Дервен. Извршена е набавка цветен пикиран расад за пролетното и есенското уредување на цветните површини во градот, набавка на тревно семе за затревување на новоподигнатите зелени површини.

Од предвидените средства во износ од 16.000.000,00 денари се потрошени средства во износ од 2.923.764,00 денари (18,27 %).

JM0 Паркови и зеленило (капитални расходи)

Средствата предвидени за подигнување и реконструкција на нови зелени површини се потрошени за спроведување на Програмата за подигнување и реконструкција на нови зелени површини за 2017 година.

Партерно се уреди просторот на ул.Коле Цветков, на ул.Браќа Капчеви, ул.Илинденска, 11 Октомври, Благој Ѓорев како и се поплови патерот пред колективни станбени згради на улица Оливер Китановски.

Од предвидените средства во износ од 5.000.000,00 денари се потрошени средства во износ од 2.224.584,00 денари (44,49 %).

J80 Други комунални услуги

Во 2017 година се вршеше отстранување на објекти склони на рушење по комплетно завршување на процесот со изготвување на потребна документација и обезбедување на сите потребни согласности. Меѓутоа наплатата ќе биде во тековната 2018 година.

Од предвидените средства во износ од 2.800.000,00 денари се потрошени средства во износ од 0,00 денари (0,00 %).

ЈЛ0 Други комунални услуги (капитални расходи)

Се работеше на подобрување на Инфраструктурата во Индустриските зони во Речани и Караслари. За континуирано водоснабдување се изврши набавка и монтажа на опрема за Скада систем во ИЗ Караслари.

Се започна со Изградба на наддпатник – пешачки мост над автопат Е75 Скопје Велес за поврзување на Башино село со селските гробишта.

Од предвидените средства во износ од 32.950.000,00 денари се потрошени средства во износ од 6.421.256,00 денари (19,49 %).

ЈЕ0 Изградба на простори за паркирање

Се поплучи простор за паркинг места на улица 11 Октомври и во дворот на Гимназијата.

Од предвидените средства во износ од 2.000.000,00 денари се потрошени средства во износ од 1.625.472,00 денари (81,27 %).

Дел од изведените активности во 2017 година согласно Договорите и динамиката за исплата на доставените ситуации ќе се реализира во 2018 година. Финансискиот дел од извештајот се однесува на изведените работи кои се наплатени. Изведените работи кои не се исплатени не се вкалкуирани во процентуалниот износ на реализација.

Р1 - Заштита на животната средина

Во текот на 2017 година од планираните 8, финансиски се реализирани 6 области од Програмата наведени во следната табела:

Во текот на 2017 година од планираните 7, финансиски се реализирани 6 области од Програмата наведени во следната табела:

Табела. Финансиска реализација на Програма за заштита на животната средина

Програма	Назив	Планирано МКД	Година	Потрошено МКД
P1	17-P1.Анализи на квалитет на животна средина	150.000,00	2017	57.154,00
P1	17-P1.Кампања за подигнување на јавна свест за управување со отпадот – дел од Програма за управување со отпадот	200.000,00	2017	232.200,00
P1	17-P1.Набавка на материјал за хортикултурно уредување	2.500.000,00	2017	2.149.230,00
P1	17-P1.Проектна документација за животна средина	200.000,00	2017	143.417,00
P1	17-P1.Спроведување на активности од Програма за управување со отпадот	2.000.000,00	2017	151.680,00
PA	17-PA.Набавка на садови за отпад – дел од Програма за управување со отпадот	7.700.000,00	2017	1.878.550,00
PA	17-PA.Подигнување на нови зелени површини и уредување на запустени зелени површини	2.000.000,00	2017	/
		15.550.000,00	2017	4.612.240,00

Програмската реализација се извршуваше преку спроведување на следните активности:

- Во делот Анализи на квалитет на животната средина потрошените средства се за извршен мониторинг на животната средина.
- Во делот Кампања за подигнување на јавна свест за управување со отпадот – дел од Програма за управување со отпадот 3 вида летоци за постапување со отпадот кои се дистрибуирани до граѓаните.
- Во делот за Набавка на материјал за хортикултурно уредување извршена е набавка на цветен расад, грмушести и дрвенести декоративни растенија за есенското и пролетното хортикултурно уредување на постоечките и новоформираниите зелени површини.
- Во делот на Проектна документација за животна средина изготвени се: Стратегиски оценки за влијание врз животна средина на плански документи, во еколошкиот дел од постапката на изготвување и донесување на урбанистички планови за општината, Елаборати за заштита на животната средина за инфраструктурни објекти чиј инвеститор е општината. Изработен е План за квалитет на амбиентниот воздух на територијата на Општина Велес (2018-2020).
- При реализација на Програмата за управување со отпад трансферирани се средства на ЈКП Дервен за Надградба на системот за производство на електрична енергија за набавка на полнач на батериите за потребите на Собирниот центар за отпад од пакување. Реализирани се и средства за чистење на диви депонии во населените места и во урбаната средина.
- Во ставката Набавка на садови за отпад – дел од Програма за управување со отпадот извршена е набавка на 1900 стандардизирани канти за домаќинствата и 10 контејнери од 1,1м³.

За реализацијата на проектите во 2017 година планирани се вкупно **15.550.000,00** денари, а потрошени се **4.612.240,00** денари.

Ако се споредуваат **само финансиските параметри**, односно висината на планирани и потрошени (платени) финансиски средства, тогаш реализацијата на Програмата во делот на заштита на животната средина изнесува **29,66%**.

3.7.К – Култура

Програмата за активностите на Општина Велес во областа на културата за 2017 година беше донесена во транспарентна постапка, во две фази, како нацрт и предлог документ. Вкупно планираните средства за 2017 година изнесуваа 34.020.800,00 денари. Од кои буџетски средства 18.860.000,00 од Министерството за култура 9.106.000,00 а 3.000.000,00 денари од др. извори и донации. Средствата од Министерството за култура во најголем дел се однесуваат на блок-дотациите наменети за локалните установи од областа на културата. Средствата од др. извори и донации се однесуваат на Пителијадата.

Во текот на календарската година програмата претрпе две измени. Горенаведените износи се однесуваат на последната измена на програмата.

Програмата за култура опфаќа седум дела: културни манифестации што се реализираат во текот на календарската година, поддршка на проекти, годишнини, инвестиции, поддршка на локални установи, трансфер на средства кон локалните културни манифестации и други расходи.

Најопсежен дел од Програмата е поглавјето **Манифестации**. Тука се опфатени културните манифестации од меѓународен, републички и локален карактер што ги реализира општинската администрација со помош на локалните установи под областа на културата, Организационите одбори на дел од културните манифестации, како и граѓанските организации на кои општината им делегирала дел од надлежностите. Дел од манифестациите се еднократни, а повеќето се комплексни, обединуваат во себе повеќе уметности и се реализираат во времетраење од неколку дена. Такви се меѓународните фестивали, изложби, промоции, ликовната колонија, така што оваа бројка на културни настани е многу поголема и изнесува околу 140. За реализирање на културни манифестации во 2017 година потрошени се 13.059.364,00 денари, од предвидени 13.133.000,00.

Реализирани 4 меѓународни културни манифестации (Рацинови средби, Интернационален фолклорен фестивал „Велес“, Интернационален фестивал за античка драма „Стоби“, Сликарско-копаничарска колонија „Папрадишки мајстори“) за чија реализација Советот на Општина Велес разгледуваше посебни извештаи.

Реализирани се повеќе **проекти** со здруженија на граѓани како Грнчарска работилница, Етно работилници во куќите на уметноста (грнчарска, столарска, ткајачка и работилница за изработка на накит), „Средби на Бошњаци“, „Moto beach party“, Баскерфест и тн.

За поддршка на ГО потрошени 951.861,00 односно оваа ставка е реализирана 95,18%.

Во делот **годишнини** на значајни личности и настани реализирани се бројни свечености какао на пример 110 години од загинавањето на Јован Наумов Алабакот, 115 години од загинавањето на Петар Михов.

Од средствата предвидени во делот **годишнини** се покриваат и трошоците што произлегуваат од реализирање на програмата за обележување годишнини на значајни настани и личности за 2017 година.

Традиционална културна манифестација одржана во 2017 година што привлече најголемо внимание во јавноста е Пителијадата – што се одржа на отворено. Овој фестивал на вино и велешка пастрмајлија беше вистински спектакл. Од оваа манифестација најголем бенефит имаат угостителски објекти и рестораните во целиот град затоа што во овие три дена градот беше масовно посетен од граѓани од цела Македонија..

Во 2017 година по осми пат беше обележан и **патронот на Велес „Свети Пантелејмон“**, **светец заштитник** што се слави на 9-ти август. И оваа година во соработка со Народниот музеј и Локалната библиотека Општина Велес реализираше бројни промоции на книги и изложби на македонски автори.

Начин на реализирање

Бидејќи основна цел на Програмата за активностите на Општина Велес во областа на културата за 2017 година е обезбедување на активен однос на Општина Велес кон задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на културата, сочувување и афирмирање на културното наследство и идентитет на општината и презентирање и афирмирање на творците и интерпретаторите на културата, Општина Велес во реализирањето на програмата вклучи голем број граѓани, здруженија на граѓани и уметници од различни профили, а дел од надлежностите ги делегираше на граѓански организации.

Организирањето на културните манифестации, обезбедувањето на просторот, проектните активности, одржувањето на објектите сопственост на општината во кои се одржуваат културните настани ги обезбедува општинската администрација.

За реализација на програмата за култура за 2017 година потрошени се буџетски средства во износ од 15.007.449,00 денари или 61,62%. Ова пред сè се должи на ефикасниот и домаќински однос во работата и успехот голем дел од манифестациите да се реализираат со помалку средства од планираните.

3.8. Л – Спорт и рекреација

Програмата од областа на спортот во 2017 година беше димензионирана на 18.530.000,00 денари и опфаќа:

- I. Спортски манифестации
- II. Поддршка на спортски сојузи
- III. Поддршка на спортот во градот
- IV. Инвестиции

Со оваа Програма поддржани се повеќе од 60 спортски настани, од кои дел со меѓународен карактер. Исто така дадена е поддршка на сите спортски сојузи, на клубови и поединци што даваат активен придонес за развој на спортот во Општина Велес.

И во 2017 година од оваа Програма беа обезбедени значителни средства за поддршка на активностите на спортски сојузи, поддршка на развојот на спортот во градот – за надомест за користење на спортски објекти за квалитетен спорт искористени се 11.457.419,00 денари, или 60,85%, со тоа што средствата за пристапни рампи набавка на спортски реквизити одржување на спортски игралишта велосипедски и мото натпревари уредување на велосипедска патека, реконструкција на Градски стадион и поставување на спортски терени не се искористени 100%.

За сочувување на континуитетот од областа на спортот за кој постои интерес кај граѓаните, спортистите и спортските организации, организирани се и реализирани одреден број на спортски и спортско-рекреативни манифестации од кои посебен интерес кај граѓаните предизвикаа турнирите во мал фудбал, спортската манифестација во боречки вештини, Вардарската регата „Гемиџии“, меморијалните турнири во сите спортови, отворените забавни фудбалски школи и пливачкиот маратон што оваа година се оджа по четврт пат.

Со цел да се вклучат поголем број млади во спортскиот живот, Општината ги поддржува спортските сојузи и нивните активности. Во 2017 година финансиска поддршка добија Сојузот на училишен спорт 300.000,00 денари, Сојузот за спортска рекреација на инвалидизирани лица – 100.000,00 и Општинскиот фудбалски сојуз – 300.000,00 денари. Сите сојузи во своите програми за 2017 година реализираа спортски активности што опфаќаат голем број учесници од сите возрасти од обата пола. Она што ја карактеризира 2017 година во областа на спортот, е активностите на Училишните спортски клубови во сите општински основни и средни училишта и воспоставување на лига систем натпревари.

Сите планирани активности се реализирани со помош на несебичното залагање и волонтерската работа на спортските работници.

Средствата спортските екипи ги трошеа исклучиво наменски за плаќање надоместок за користење на спортските објекти, за подмирување на судиски и делегатски трошоци, за котизација за учество во лига и за патни трошоци на екипите. За начинот на трошење на средствата спортските организации поднесуваат наративен и финансиски извештај.

Од оваа Програма се финансира и Друштвото за спортски дејности Градски ракометен клуб „Борец“ АД Велес, како и Градски одбојкарски клуб „Борец“

3.9. В – Социјална заштита и заштита на децата

Програмата за активностите на Општина Велес во областа на социјалната заштита за 2017 година, е димензионирана на 79.685.000,00 денари од кои 6.030.000,00 од Буџетот на Општина Велес, а останатите се блок-дотации од Министерството за труд и социјална политика и сопствени приходи на ОЈУ Детска градинка „Димче Мирчев“. Програмата донесена е во транспарентна постапка во две фази, како нацрт и предлог документ. Во текот на календарската година претрпе две измени. Горе наведените износи се однесуваат на последната измена на програмата.

Средствата во Програмата се распределени на:

- Социјална поддршка на заедницата
- Општина по мерка на детето
- Лица со хендикеп
- Меѓуинституционална соработка
- Родова рамноправност
- Грижа за стари лица
- Меѓуопштинска соработка
- Инвестиции
- Трансфер на средства

Програмата за социјална заштита од година во година расте и по обем на активности иако надлежностите од оваа област сеуште во најголем дел не се obligаторни за локалната власт.

Голем дел од активностите се сведуваат на волонтерски активности и активности поврзани во образовните институции, ПЕ на министерствата и граѓанските организации.

Финансиска помош на членови на социјално загрозени семејства е реализирана со 97.845.00 денари, оваа се должи на фактот што поголем дел од календарската

2017 година заради изборни процеси имаше забрана за реализирање на средства од општи ставки.

Во Декадата на Роми се поддржуваат проекти на ГО, а континуирано веќе девета година се дава поддршка на проектот за инклузија на ромските деца во предучилишните установи. Проектот е проширен со опфаќање на поголем број на деца и обезбеден бесплатен превоз за нив. Од Општина Велес, за оваа намена се издвоени 173.040,00 денари.

Од страна на Локалниот совет за превенција од детско престапништво реализиран е Акцискиот план за 2017 година. Информацијата за негова реализација обврска е на ЛСДП да ја достави до Советот на Општина Велес.

Она што ја обележа 2017 година во областа на социјалната заштита е активности по ЛАПЛИ. Стратегискиот документ ЛАПЛИ усвоен од Советот на Општина Велес со временската рамка од 2016-2020 година успешно се реализира. Преку низа активности се реализираат целите по секоја од приоритетни области. Оваа флексибилна мапа на локални политики изготвена со партиципативно учество на сите засегнати страни овозможи дизајнирање, рефокусирање и имплементација на планови, програми и иновативни форми за создавање услови за поквалитетни услуги и подобрени услови за живот на лицата со инвалидност.

Активност согласно Локалниот акциски план на инвалидни лица е одржување на адаптираното возило за инвалидни лица на Здружение Мобилност, во возна состојба. Адаптираното возило е донација од Дрекслмајер, на ЗГ „Мобилност“. Подмирување на патни трошоци на ученици со потешка инвалидност реализирани средства согласно ЛАПЛИ 40.353,00 денари.

Поддршка на Здружение на слепи лица, за издавање на звучно списание „Зрак“, наменето за слепи лица. Печатење на четири книги на Брајово писмо. Обележување на денот на белиот стап, Обележување на ден на аутизмот. За поддршка на здруженија на лица со хендикеп по птедлози од ГО реализирани се 219.000,00 денари.

Исто така дадена е финансиска поддршка на инвалидни лица и здруженија на инвалидни лица за вклучување и во општествениот живот, за учество на настани од социјален карактер (екскурзии, квизови ликовни работилници)

Во соработка со ОО Црвен крст со кој Општина Велес потпиша меморандум организирана крводарителска акција по повод 9 – ти Ноември Ден на Општина Велес, и други тековни активности.

Општина Велес учествува во партнерски проекти:

Во соработка со Агенција за вработување – Велес и општинските основни училишта „Васил Главинов“ и Блаже Конески“го имплементираат проектот „Заедно под исто сонце“ ,преку Програмата „Општинско - корисна работа“ која е дел од поголемиот проект за оддржливи вработувања и се спроведува со поддршка на Агенција за вработување на Македонија и UNDP. Станува збор за активност која на долгорочно невработени лица им нуди шанса за социјална вклученост преку работно ангажирање со скратено работно време, со цел стекнување на одредени вештини за полесно и постепено вклучување на пазар на труд

Програмата Општинско- корисна има за цел да овозможи социјално вклучување на невработени лица преку нивно ангажирање на определено скратено работно време, заради стекнување на одредени вештини и постепено вклучување на пазар на труд. Програмата, исто така, има за цел преку обезбедување на услуги од социјални сфера да помогне на лица кои живеат на територијата на локалната самоуправа.

За проектот „Заедно под исто сонце“ Општина Велес во соработка со АВРМ Центар за вработување Велес и ООУ „Васил Главинов“ и ООУ „Блаже Конески“ ангажира 8 лица како лични и образовни асистенти, кои ќе им помагаат на деца со попреченост во текот на наставниот процес, за полесно и подобро совладување на наставната програма и помош за полесно движење низ училиштето и обавување на културно - хигиенските потреби.

Единицата за локална самоуправа Велес како одговорен субјект во целост ги спроведува законските одредби и постапува согласно роковите и насоките за реализација на сите произлезени обврски за воспоставување еднакви можности и еднаков третман на жените и мажите во сите сфери на општественото живеење во Општина Велес. Во континуитет ги следи сите актуелни состојби, законски измени и дополнувања, иницира акции и ги имплементира работните обврски за родова рамноправност со сопствени средства од Буџетот на општината. Поддржува активности и ја инкорпорира родовата рамноправност преку реализација на Оперативниот план за еднакви можности и годишните програми.

Во соработка со граѓански организации преку реализација на партнерски проекти, Општина Велес од Буџетот за 2017 година има предвидено 400.000,000 за промовирање и реализирање активности за родова рамноправност.

Активности по Оперативен план за Родова еднаквост за 2017 година од предвидени 150.000,00 денари реализирани се 150.000,00 денари, од страна ОО на жени Велес по делегирана надлежност.

Во рамките на активностите реализирани се низа проектни активности во вид на советувањашта, едукативни трибини и работилници. Поддржани се национални кампањи за справување со дискриминација и семејно насилство, еднакви можности и човекови права. Дистрибуирани се едукативни флаери и беџови за кампањи во повеќе ограноци на здружението во рурални средини во општината.

Исто така Општина Велес ја поддржа реализацијата на проектите:

- Семејни вредности;
- Заедно против родово базирано насилство;
- Еднакви можности за сите.

Во соработка со Здружението на пензионери дадена е поддршка на манифестации организирани за оваа категорија граѓани, и бесплатен јавен превоз за пензионерите еднаш во неделата, како и поддршка на активности согласно Локална Стратегија за стари лица. Од предвидени 300.000,00 денари, реализирани се 185.480,00 денари.

Во 2017 година Процентот на реализација на Програмата за активностите на Општина Велес во областа на социјалната заштита за 2017 година изнесува 33,05%. Ова не значи дека активностите предвидени со Програмата не се реализирани. Напротив, ова се должи на претежно волонтерската и доброволна работа на граѓанскиот сектор, општинската администрација и поединци.

3.10. Н – Образование

Програмата за активностите на Општина Велес во областа на образованието за 2017 година е димензионирана на 391.505.889,00 денари. Најголем дел од овие средства се средства што ги трансферира Министерството за образование на име блок-дотации за средното и основното образование.

Од Буџетот на општината за активностите од оваа Програма одделени денари.15. 280.000,00

Програмата за образование за 2017 година содржи активности, поддршка на проекти, инвестиции, тековни работи и трансфер на средства. Овие поглавја опфаќаат: Прогласување на најдобри наставници во средно и основно образование и одделенска настава,

реализирање партнерски проекти со училиштата и граѓанските организации од областа на образованието, интервенции во училишните и спортски објекти и набавка на опрема во основните и средни училишта и тн.

Со оваа програма дадена е поддршка на талентираните ученици за учество на меѓународни натпревари и саемски манифестации.

Со оваа програма издвоени се средства за реконструкција на спортски објекти 1.360 000 за реконструкција на училишни објекти..

Следејќи ги основните цели на програмата за активностите на Општина Велес во областа на образованието за 2017 година - обезбедување активен однос кон задоволувањето на потребите и интересите на граѓаните од областа на образованието, Општина Велес активностите поврзани со образованието ги предвиде и во другите програми. Така на пример во Програмата за култура голем дел од манифестациите се директно поврзани со учеството на учениците: Денови на пролетта, Априлијада, Велигденско јајце, Денот на Европа, Детските Рацинови средби, зачленувањето на првачињата во Светската детска организација и тн.

Во Програмата за спорт голем дел од активностите се поврзани со учениците од основното и средното образование како на пр. Лига систем натпреварите, Отворениот спортски ден итн.

Општина Велес во 2017 година преку Програмата за образование и Програмата за меѓународна соработка, а со поддршка на меѓународната заедница се реализираше посета на средношколци од збратимената општина Шербур Октавилџ од Долна Нормандија, Република Франција

И оваа година сите училишта беа вклучени во акциите за пошумување, „Македонија без отпат“, проектите за меѓуетничка интеграција во македонскиот образовен систем, „Отворете ги прозорците“ – проект за работа со деца со посебни образовни потреби и користење на асистивна технологија, „инклузивно образование“ и уште многу други во кои покрај учениците вклучени се и наставниот кадар, педогошко-психолошките служби и родителите се со цел да се подобри и осовремени образовниот процес.

Активностите во Програмата за образование во 2017 година реализирани се во процент од 20,46 %. Процентот на потрошени средства не ја отсликува реалната слика на вложените средства во оваа област затоа што активностите во областа на образованието се многу поголеми од планираните Ова се должи на реализирани проекти финансиски поддржани од Владата на Република Македонија и бројни домашни и меѓународни асоцијации и фондации.

3.11. Т-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Програмата за активностите на Општина Велес во областа на здравствената заштита за 2017 година, е димензионирана на 6.260.000,00 донесена е во транспарентна постапка во две фази, како нацрт и предлог документ. Во текот на календарската година програмата претрпе две измени. Горе наведениот износ се однесуваат на последната измена на програмата.

Средствата во Програмата се распределени на:

- Превентивна здравствена;

- Општи мерки за заштита на населението од заразни болести;
- Промоција и едукација;
- Меѓуинституционална соработка;
- Бездомни животни

Во делот на превентивната здравствена заштита извршени се редовни санитарни и здравствени прегледи како на вработените во образованието, така и на вработените во општинската администрација и ТППЕ.

И оваа година е поддржан проектот на Друштво на родители за грижа за здраво поколение и Здружение на лица заболени од церебрална парализа за рехабилитација на деца од Велес, реализирани се 200.000,00 денари.

Во делот Општи мерки за заштита на населението од заразни болести преземени мерки за здравствената заштита и извршена е редовна дератизација, дезинфекција и дезинсекција на јавните површини и објекти во општина Велес, за што од предвидени 500.000 ден потрошени се 63.393 денари што се должи на поволната јавна набавка. Извршена е аеросолна дезинсекција и извршени се три авионски прскања за заштита од комарци:

- на 10 јуни 2017 година, прва аеросолна дезинсекција;
- на 24 јуни 2017 година, втора аеросолна дезинсекција;
- на 13 јули извршено и ларвицидно третирање против комарци;
- на 05 август 2017 година, трета аеросолна дезинсекција;

Од предвидени 1.500.000,00 денари реализирани 696.200,00 денари што се должи на поволна јавна набавка.

Во делот на промоција и едукација значајно место се отстапи на трибините. Општина Велес во соработка со Советот за јавно здравје и Центарот за јавно здравје - Велес, организираше здравствена едукација на учениците во основните и средни училишта.

Учениците беа едуцирани на следниве теми:

- Социјалните медиуми и нивните ефекти врз младите;
- Сексуално репродуктивно здравје и сексуално преносливи болести;
- Болести на зависност – алкохолизам, пушење и опојни дроги;
- Со правилна исхрана и физичка активност до поздрав живот за младата популација.

Во 2017 година се интензивизираа активности за изработка Национална стратегија Здравје 2020. Општина Велес беше една од носечките општини во изготвувањето на документот на Светска здравствена организација и Министерство за здравство. Исто така Советот за јавно здравје активно учествуваше во сите работилници организирани од страна на Светска здравствена организација и Министерство за здравство за зајакнување на интерсекторската соработка за здравје на локално ниво.

Во делот на Бездомни животни, поради алармантната ситуација со зголемениот број на бездомни кучиња - скитници општината донесе План за контрола на популацијата на бездомни кучиња на територијата на Општина Велес (2018-2020), истиот е одобрен од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство.

Реализирани финансиски средства од програмата се 1.224.935, 00 денари или 24,70% меѓутоа дел од активностите се исплатени од програмата за комунални дејности затоа процентот не ја отсликува вистинската ефективност на реализација.

3.12. W – Противпожарна заштита

Со реализацијата на процесот на децентрализацијата во јули 2005 година и новите надлежности на локалната власт, работата и вработените во

Територијалната противпожарна единица станаа дел од администрацијата на Општина Велес.

При пренесувањето на надлежностите од државно на локално ниво, Општина Велес презеде вкупно 25 пожарникари, а во текот на последниве три години година се пензионирани 7 лица.

Во согласност со Законот за пожарникарството („Службен весник на РМ“ бр.67/04. 55/13), средствата за плати и надоместоци за плати за вработените во Територијалната противпожарна единица се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија, додека финансирањето на другите оперативни активности и тековно одржување се средства од Буџетот на Општина Велес. Но поради недостаток на средства од наменската дотација дел од платите се финансираат и од основниот Буџет на Општина Велес.

Противпожарната заштита е реализирана со 72,56 %, од кои за плати и надоместоци од плати се реализирани 9.642.688 денари односно 85,03%, додека за стоки и услуги (комунални услуги, греење, комуникација и транспорт, поправки и редовно одржување на возилата, регистрација на возилата), или 934.893 денари односно 8,27 % од вкупно реализираните средства..

Во текот на 2017 година за набавка на опрема се потрошени се 396.834 денари Извршена е набавка на дел од потребната униформа и заштитна опрема на пожарникарите потребна при гаснење на пожар, а вршени се и редовни контроли на возилата и другата техничка опрема со цел да бидат подготвени за употреба во секое време за потребите на сите три општини на чија територија дејствуваат. Дел од опремата е доста стара, тешко се одржува, и ПП возилата скоро после секоја поголема интервенција се сервисираат. Во текот на 2017 година имаат 318 интервенции. Меѓутоа, и покрај се, вработените во ТППЕ Велес успеваат успешно да ги извршуваат своите работни обврски.

4. Детален извештај за трошење на буџетската резерва

Од вкупно планираните средства за тековни резерви во програма А0 - Совет на Општина, ставка 413 - Тековни резерви (разновидни расходи) во износ од 1.000.000 и програма Д0-Градоначалник, ставка 413 - Тековни резерви (разновидни расходи) во износ од 600.000 денари, во 2017 година вкупно се потрошени 760.000 денари и тоа 430.000,00 од програма А0-Совет на општина Велес и 330.000 од програма-Д0-Градоначалник.

• Тековни резерви

Програма А0-Совет на Општина

1. Исплатени 300.000 на име помош поради пожар на куќи на следниве лица:

Илчо Тасков	60.000,00
Никола Иванов	60.000,00
Татјана Костовска	60.000,00
Петар Михајлов	60.000,00
Љуба Манева	60.000,00

2. Еднократен надомест од 30.000 ден. на Дејан Стефановски за учество на меѓународен натпревар во Абу Даби.

3. Исплатени 50.000 ден. на Најдова Тања за лекување.

4. Исплатени 50.000 ден. за лекување на Костова Жаклина.

.Вкупно од Програмата А0- Совет на Општина од контото 413110-Тековни резерви (разновидни трошоци) се потрошени вкупно 430.000,00 денари.

Програма Д0-градоначалник

Исплата за смрт на член на потесно семејство

Име и презиме	Смрт на член на потесно семејство
Весна Баркова	15.000
Зоран Темелков	15.000
Ацо Петрушевски	15.000
Томислав Неделковски	15.000
Благојче Каракачанов	15.000
Пандора Босилкова	15.000
Гане Наумов	15.000
Лидија Арсова	15.000
Драги Коцевски	15.000
Марина Бојациева	15.000
Исмет Фазлиу	15.000
Снежана Хаџиева	15.000
Марјан Клифов	15.000
Јадранка Клифова	15.000
Васа Илиева	15.000
Александар Домазетов	15.000
Вкупно	240.000

Исплата за смрт на вработен

Реден број	Име и презиме	Смрт на вработен
1.	Љубица Трајковска	30.000
2.	Александар Јанев	30.000
3.	Весна Михајлова	30.000
	Вкупно	90.000

Од тековни резерви програма До- Градоначалник од контото 413110-Тековни резерви(разновидни расходи) - за смрт на член на потесно семејство и за смрт на вработени во буџетските установи се исплатени вкупно 330.000,00 денари.

Изјава од одговорен сметководител

Општина Велес води целосна и комплетирана , навремена , ажурна и хронолошка сметководствена евиденција на сите книговодствени настани.

Признавањето на приходите и другите приливи и расходите и другите одливи содржани во главната книга на буџетот се спроведува според начелото на парично искажување.

Целокупното финансово материјално работење за деловната 2017 година е засновано на веродостојни документи – влезни и излезни кои се предмет на книжење на главната книга .

Одделните расходни ставки кои се поминати преку трезорската книга се засновани на спецификации и договори согласно законот за јавни набавки.

Сите извештаи согласно законските прописи се потполни , точни и навремено доставени до надлежните институции.

Општина Велес
Одговорен сметководител

Оливера Чанева